

БИОГРАФИЈА

Лични податоци

Име	Александар Костадиновски
Телефон	+389 78 312 161
Е-маил	a.kostadinovski@utms.edu.mk
Националност	Македонец
Датум на раѓање	30.04.1980
Пол	машки
Наставно-научно звање	вонреден професор

Работно искуство

• Датуми (од - до)	<ol style="list-style-type: none">01.05.2025 -06.12.2018 -06.11.2018 –01.10.2023 – 15.04.202506.10.2017 – 31.10.201801.10.2009 – 09.12.201416.10.2006 – 28.02.2009
• Име и адреса на вработувачот	<ol style="list-style-type: none">Универзитет Скопје, Економски факултет, Скопје,Центар за стручна експертиза ДОО Скопје,Форензик експертс ДОО Скопје,МИТ Универзитет Скопје,Факултет за Бизнис Економија СкопјеУниверзитет „Гоце Делчев“ Штип, Економски факултет, Крсте Мисирков бб. Штип;Европски Универзитет, Економски факултет, бул Климент Охридски Скопје;
• Вид на бизнис или сектор	<ol style="list-style-type: none">Високо образованиеПроценкиВештачењеВисоко образованиеВисоко образованиеВисоко образованиеВисоко образование
• Работна позиција	<ol style="list-style-type: none">Наставник (вонреден префесор)ПроценителВешто лицеНаставник (вонреден професор)Наставник (вонреден професор)Наставник (доцент)Асистент (магистер)
• Главни активности и одговорности	<p>1,4,5,6 Предавања по предметни дисциплини од областа на сметководството; обезбедување на материјал на студентите за полагање на предметните дисциплини; целосна координација, проверка и оценка на нивото на познавање на материјалот во соодветните предметни дисциплини од страна на студентите; научна истражувачка активност во сметководствената област.</p> <ol style="list-style-type: none">Увид и вршење на проценка, изготвување на извештај,Увид и спроведување на вештачење, изготвување на наоди и мислење, изведување на вештачење пред суд,Одржување на вежби по предметните дисциплини од областа

	на сметководството; координација и проверка на стручните трудови изработени од страна на студентите по предметните дисциплини; научна истражувачка активност во сметководствената област.
--	---

Образование и обука

• Датуми (од - до)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2006 – 2009 2. 2003 – 2005 3. 1999 – 2003 4. 1995 – 1999
• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката	<ol style="list-style-type: none"> 1. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Економски факултет 2. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Економски факултет 3. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Економски факултет 4. Гимназија „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово
• Главни предмети / професионални вештини опфатени во обуката	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дефинирање и методолошка поставеност на докторските тези; спроведување на теоретски и емпириски истражување како поткрепа на поставените тези; јавна одбрана на докторската дисертација. 2. Предмети од областа на сметководството, ревизијата, даноците, финансиите; дефинирање и методолошка поставеност на магистерските тези; спроведување на теоретски и емпириски истражување како поткрепа на поставените тези. 3. Предмети од областа на сметководството, ревизијата, даноците, финансиите, информациони системи, маркетингот и менаџментот. 4. Општествени предмети: социологија, филозофија, логика, историја, Природни предмети: биологија, хемија, географија, физика, математика. Јазици: Англиски, Француски, Латински
• Доделено звање	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доктор по економски науки 2. Магистер по економски науки од областа на сметководството и ревизијата 3. Дипломиран економист од областа на сметководството и ревизијата 4. Диплома за завршено средно гимназиско образование
• Ниво на национална класификација	<ol style="list-style-type: none"> 1. VIII степен 2. VII/2 степен 3. VII/1 степен 4. IV степен

Професионално искуство

• Датуми (од - до)	
• Локација	
• Компанија и одговорно лице (име и податоци за контакт)	
• Позиција	

Меѓународни конгреси и симпозиуми

• Датуми (од – до)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 15-18 September, 2010, 2. 8-9 November, 2011 3. 22-23 June, 2012 4. 13-15 September, 2012 5. 20 October 2012,
• Локација	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istanbul, Turkey 2. Svishtov, Bulgaria 3. Botevgrad, Bulgaria 4. Shtip, Macedonia 5. Elbasan, Albania
• Компанија и одговорно лице (име и податоци за контакт)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2-nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History (2.BMAC), 2. Economics and Management in the 21st Century - Solutions for Sustainability and Growth, 3. Challenges in contemporary economy, 4. ICBEF - International Conference for business, economics and finance 5. International conference - South-East European Countries towards European Integration
• Позиција	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u><i>The accounting view of tax reforms in Republic of Macedonia</i></u> 2. <u><i>Planning capital investments.</i></u> 3. <u><i>Estimating current capital structure.</i></u> 4. <u><i>Трошоци и придобивки од меѓународните стандарди за финансиско известување.</i></u> 5. <u><i>Benefits of improving the financial reporting in Republic of Macedonia.</i></u>

Публикации

Линк

<http://eprints.ugd.edu.mk/view/creators/Kostadinovski=3AAleksandar=3A=3A.html>